

**ЗАКЛУЧОЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА МАНУ  
ЗА МАКЕДОНСКАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА**  
донесени на 7 октомври 2009 година

1. Претседателството на МАНУ на својата седница од 30.09. и на нејзиното продолжение на 5.10.2009 година се согласи со запирањето на дистрибуирањето на *Македонската енциклопедија* и со потребата за нејзино коригирање.

2. Претседателството на Македонската академија на науките и уметностите констатира дека текстовите во *Македонската енциклопедија* кои имаат пошироки можни импликации не биле рецензирани, а целосниот текст на Македонската енциклопедија не бил разгледан од ниту еден орган на Македонската академија на науките и уметностите (одделенија, Претседателство, Собрание).

3. Претседателството на МАНУ не се согласува со содржината и интонацијата на дел од текстовите во некои одредници во *Македонската енциклопедија* и се оградува од нив. Ова важи особено за некои одредници кои се однесуваат на историјата и општествените односи во Македонија, на одредниците кои се однесуваат на албанската етничка заедница и на некои одредници кои се однесуваат на односите со меѓународната заедница и со одделни земји.

4. Претседателството на МАНУ смета дека текстовите на одредниците кои се неприфатливи од научен и поширок општествен аспект, треба да бидат заменети со нови. Во пишувањето на новите текстови треба да бидат вклучени компетентни автори, стручни за предметот на секоја од одредниците, вклучително и истакнати научни работници од немнозинските етнички заедници на Република Македонија.

5. Претседателството на МАНУ заклучи дека треба да се избере нова Главна редакција во која ќе членуваат и истакнати претставници од немнозинските етнички заедници. Новата Главна редакција треба да ги реализира заклучоците од претходната точка.

6. Новата Редакција да се формира во процедура предвидена со Статутот и другите правни акти на МАНУ најдоцна во рок од еден месец и таа во најкус можен рок да формира нови редакциски тимови.

7. Претседателството ја задолжува Главната редакција на *Македонската енциклопедија*, сите материјали за проектот *МЕ* да ги депонира во Архивот на МАНУ.

8. Претседателството на МАНУ им оддава признание на членовите на Главната редакција и на Главниот редактор, како и на другите редакции и на нивните редактори за вложениот труд во оформувањето на *Македонската енциклопедија*. Констатираните грешки и пропусти не ја намалуваат големината на овој исклучително значаен потфат.